

Службен весник

на Република Македонија

Број 179

7 декември 2017, четврток

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3410. Правилник за изменување на Правилникот за одржување на катастарот на недвижностите.....	2	недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности.....	6
3411. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висина на надоместокот за користење и увид на податоците од Геодетско-катастарскиот информационален систем.....	2	3414. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците што ќе ги објавува Агенцијата за електронски комуникации.....	17
3412. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти.....	5	Огласен дел	1-60
3413. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на			

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

3410.

Врз основа на член 215 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16 и 172/16), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Во Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за одржување на катастарот на недвижностите („Службен весник на Република Македонија“ број 8/15), во членот 7 ставот (3) се брише.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0101-17467/3
1 декември 2017 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Ампев, с.р.

3411.

Врз основа на член 37 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16 и 172/16), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности на седницата одржана на 16. 10. 2017 година, донесе

ТАРИФНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И УВИД НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОДЕТСКО - КАТАСТАРСКИОТ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ

Член 1

Во Тарифникот за висина на надоместокот за користење и увид на податоците од Геодетско – катастарскиот информационален систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.116/14, 1/15 и 42/16) членот 4 се менува и гласи:

„За користење на податоци прибрани со премерот на недвижностите во хартиена форма се наплаќа надоместок за:

Реден број	Вид на податоци	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1	фотокопија од скица на премерување на внатрешна површина на зграда, посебен и заеднички дел од зграда или друг објект	лист A4 формат	100
2	фотокопија од скица на премерување на внатрешна површина на зграда, посебен и заеднички дел од зграда или друг објект	лист A3 формат	200
3	фотокопија од скица на премерување на катастарска парцела	лист A4 формат	80
4	фотокопија од скица на премерување на катастарска парцела	лист A3 формат	160
5	фотокопија од фотоскица	лист A4 формат	80
6	фотокопија од фотоскица	лист A3 формат	160
7	фотокопија од записникот за детално снимање (ортогонално или тахиметриски снимање)	страница A4 формат	80
8	фотокопија од записникот за детално снимање (ортогонално или тахиметриски снимање)	страница A3 формат	160
9	координати (X,Y) за детална точка	по детална точка	15
10	фотокопија од скица за дополнителен премер за една катастарска парцела	страница A4 формат	80
11	фотокопија од скица за дополнителен премер за една катастарска парцела	страница A3 формат	160

“

Член 2

Членот 5 се менува и гласи:

„За користење на податоци прибрани со премерот на недвижностите во електронска форма се наплаќа надоместок за:

Реден број	Вид на податоци	Единица мерка	висина на надоместок во денари
1	скенирана скица на премерување на внатрешна површина на зграда, посебен и заеднички дел од зграда или друг објект на ЦД	лист A4 формат	90
2	скенирана скица на премерување на внатрешна површина на зграда, посебен и заеднички дел од зграда или друг објект на ЦД	лист A3 формат	180
3	скенирана скица на премерување на катастарска парцела на ЦД	лист A4 формат	90
4	скенирана скица на премерување на катастарска парцела на ЦД	лист A3 формат	180
5	скенирана фотоскица на ЦД	лист A4 формат	90
6	скенирана фотоскица на ЦД	лист A3 формат	180
7	скениран записник за детално снимање (ортогонално или тахиметриски снимање)	страница A4 формат	90
8	скениран записник за детално снимање (ортогонално или тахиметриски снимање)	страница A3 формат	180
9	координати (X,Y) за детална точка	по детална точка	12
10	скенирана скица за дополнителен премер за една катастарска парцела	страница A4 формат	90
11	скенирана од скица за дополнителен премер за една катастарска парцела	страница A3 формат	180

“

Член 3

Членот 6 се менува и гласи:

„За користење на катастарски планови во хартиена форма се наплаќа надоместок за:

Реден број	Вид на податоци	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1	фотокопија од работен оригинал во хартиена форма во P=1:500 (9.4ха)	лист A0 формат	500
2	фотокопија од работен оригинал во хартиена форма во P=1:1000 (37,5 ха)	лист A0 формат	800
3	фотокопија од работен оригинал во хартиена форма во P=1:2500 (337,5 ха)	лист A0 формат	1200
4	фотокопија од работен оригинал во хартиена форма во P=1:5000 и 1:10000 (над 675 ха)	лист A0 формат	1200
5	фотокопија од архивски оригинал во хартиена форма во P=1:500 (9.4ха)	лист A0 формат	400
6	фотокопија од архивски оригинал во хартиена форма во P=1:1000 (37,5 ха)	лист A0 формат	600
7	фотокопија од архивски оригинал во хартиена форма во P=1:2500 (337,5 ха)	лист A0 формат	900
8	фотокопија од архивски оригинал во хартиена форма во P=1:5000 и 1:10000 (над 675 ха)	лист A0 формат	1000
9	фотокопија од дел од работен или архивски оригинал во хартиена форма	лист A4 формат	150
10	Фотокопија од дел од работен или архивски оригинал во хартиена форма	лист A3 формат	300
11	фотокопија од вертикалната претстава на катастарскиот план - P=1:500 (9.4ха)	лист A0 формат	400
12	фотокопија од вертикалната претстава на катастарскиот план - P=1:1000 (37,5 ха)	лист A0 формат	500
13	фотокопија од вертикалната претстава на катастарскиот план - P=1:2500 (337,5 ха)	лист A0 формат	600
14	фотокопија од вертикалната претстава на катастарскиот план - P=1:5000 и 1:10000 (над 675 ха)	лист A0 формат	800

“

Член 4

Во членот 13 во табелата во редниот број 4 во колоната „Висина на надоместок во денари“ износот „10643“ се заменува со износот „9000“.

Член 5

Во членот 14 во табелата во редниот број 2 во колоната „Висина на надоместок во денари“ износот „1337“ се заменува со износот „1000“.

Член 6

Во членот 15 во табелата во редниот број 4 во колоната „Висина на надоместок во денари“ износот „10643“ се заменува со износот „9000“.

Во редниот број 5 во колоната „Висина на надоместок во денари“ износот „534“ се заменува со износот „400“.

Член 7

Членот 17 се менува и гласи:

„За користење на податоци од Глобалниот позиционен систем воспоставен на територијата на Република Македонија (МАКPOS), за користење извод од МАКPOS базата на податоци од извршените мерења со кинематичка метода во реално време (RTK), за користење на МАКPOS сервисите за автоматско пресметување на координати на геодезички точки врз основа на формат за размена на податоци независен од типот на уредот (RINEX), како и за пристап до податоци преку услугата за преглед WMS се наплаќа надоместок за:

Р.бр	Вид на податоци	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1.1	МАКPOS RTK	1 минута	15
1.2	МАКPOS RTK	1 месец	7008
1.3	МАКPOS RTK	3 месеци	19000
1.4	МАКPOS RTK	6 месеци	35000
1.5	МАКPOS RTK (за прв регистриран ресивер на еден корисник)	1 година	54300
1.6	МАКPOS RTK (за втор регистриран ресивер на ист корисник)	1 година	48800
1.7	МАКPOS RTK (за трет, четврт итн. регистриран ресивер на ист корисник)	1 година	43400
1.8	МАКPOS DGNS	1 година	24528
1.9	МАКPOS PP (RINEX)	1 минута	10
2	Извод од МАКPOS базата на податоци од извршени RTK мерења (log фајлови)	1 ден	50
3	Пресметување на координати на геодезички точки врз основа на доставени RINEX податоци од статички мерења	1 минута доставен RINEX	29
4	Пресметување на координати на геодезички точки врз основа на доставени RINEX податоци од кинематички мерења	за 1 точка	20
5	Користење на софтверот за трансформација на координати МАКTRAN	1лиценца/1година	6133
6	Пресметување на локални трансформационски параметри	1 сет за поле до 10км.Х10км.	1899
7	Вршење трансформација на координати	за 1 точка	10
8	Користење на софтверот МАКЕДИТ	1 година	9000
9	Пристап до податоци преку WMS сервис за едно тематско ниво (слој)	за 1 месец	2045
10	Пристап до податоци преку WMS сервис за едно тематско ниво (слој)	за 1 година	20450

Член 8

Во членот 18 редниот број 2 се менува и гласи:

”

2	Имотен лист за инфраструктурни објекти	еден имотен лист за инфраструктурни објекти	150	30	180
---	--	---	-----	----	-----

“

Редниот број 6 се менува и гласи:

”

6	Евидентен лист за инфраструктурни објекти	еден евидентен лист за инфраструктурни објекти	150	30	180
---	---	--	-----	----	-----

“

Член 9

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 0101-23809/8
17 октомври 2017 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Амнев, с.р.

3412.

Врз основа на член 181 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16 и 172/16), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, на седницата одржана на 16.10.2017 година, донесе

ТАРИФНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЈЕКТИ ВО КАТАСТАРОТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

Член 1

Во Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.1/15) во членот 2 во табелата во редниот број 3 во колоната „Висина на надоместок во денари“, износот „10“ се заменува со износот „1“.

По редниот број 4 се додава нов реден број 5 кој гласи:

”

5	Доставување на пријава за запишување/евидентирање преку трговец поединец овластен геодет/трговско друштво за геодетски работи	по пријава	300
---	---	------------	-----

”

Член 2

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 0101-23810/8
17 октомври 2017 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Ампев, с.р.

3413.

Врз основа на член член 214 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16 и 172/16), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, на седницата одржана на 16.10.2017 година, донесе

ТАРИФНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ КОИ ОСТАНАЛЕ СО НЕЗАПИШАНИ ПРАВА И ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРОМЕНИ ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ И КАТАСТАРОТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ КАКО ДЕЛ ОД КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Во Тарифникот за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 1/15 и 98/15) во членот 2 во табелата во редниот број 10 во колоната „Висина на надоместок во денари“, износот „10“ се заменува со износот „1“.

По редниот број 10 се додава нов реден 11 број кој гласи:

11	Доставување на пријава за запишување преку трговец поединец овластен геодет/трговско друштво за геодетски работи	по пријава		300
----	--	------------	--	-----

Член 2

Членот 3 се менува и гласи:

„За запишување промени во одржување на катастарот на недвижностите со геодетски елаборат, се наплаќа надоместок за:

реден број	Вид на запишување	Единица мерка	Висина на надоместок во денари	Паушал во денари
1	За физичка делба на катастарска парцела/приватизација /купопродажба/подарок/размена на дел од катастарска парцела до 1500 м ²	1 м ²	1	200
2	За физичка делба на катастарска парцела/приватизација /купопродажба/подарок/размена на дел од катастарска парцела од 1501 до 5000 м ²	10 м ²	5	200
3	За физичка делба на катастарска парцела/приватизација /купопродажба/подарок/размена на дел од катастарска парцела од 5001 до 20000 м ²	100 м ²	25	200
4	За физичка делба на катастарска парцела/приватизација /купопродажба/подарок/размена на дел од катастарска парцела над 20 000 м ²	По пријава	7200	
5	За експропријација на катастарски парцели до 1500 м ²	1 м ²	1	200
6	За експропријација на катастарски парцели од 1501 до 5000 м ²	10 м ²	5	200

7	За експропријација на катастарски парцели од 5001 до 20000 м ²	100 м ²	25	200
8	За експропријација на катастарски парцели над 20 000 м ²	По пријава	7200	
9	Физичка делба на зграда, посебен дел од зграда и други објекти	1 м ² /1 м ³	10	200
10	Спојување на катастарски парцели до 1500 м ²	1 м ²	1	200
11	Спојување на катастарски парцели од 1501 до 5000 м ²	10 м ²	5	200
12	Спојување на катастарски парцели од 5001 до 20000 м ²	100 м ²	25	200
13	Спојување на катастарски парцели над 20 000 м ²	По пријава	7200	
14	Запишување на промена на катастарска култура до 1500 м ²	1 м ²	1	200
15	Запишување на промена на катастарска култура од 1501 до 5000 м ²	10 м ²	5	200
16	Запишување на промена на катастарска култура од 5001 до 20000 м ²	100 м ²	25	200
17	Запишување на промена на катастарска култура над 20 000 м ²	По пријава	7200	
18	Запишување на промена на катастарска култура (со Записник од агроном) до 5000 m2	По пријава	3000	
19	Запишување на промена на катастарска култура (со Записник од агроном) од 5001 до 10000 m2	По пријава	5000	
20	Запишување на промена на катастарска култура (со Записник од агроном) од 10001 до 100000 m2	По пријава	10000	
21	Запишување на промена на катастарска култура (со Записник од агроном) над 100000 m2	По пријава	15000	

22	Бришење на згради и други објекти	1 м ²	4	200
23	Запишување на внатрешна површина/отворена површина/волумен на новоизградени згради, надградби, доградба, легализација на згради и други објекти до 10 000 м ² /м ³	1 м ²	8	200
		1 м ³	1	200
24	Ажурирање на податоци за гранична линија и површина на катастарска парцела (со геодетски елаборат и изјава заверена на нотар), по пријава на странка до 1500 м ²	1 м ²	1	200
25	Ажурирање на податоци за гранична линија и површина на катастарска парцела (со геодетски елаборат и изјава заверена на нотар), по пријава на странка од 1501 до 5000 м ²	10 м ²	5	200
26	Ажурирање на податоци за гранична линија и површина на катастарска парцела (со геодетски елаборат и изјава заверена на нотар), по пријава на странка од 5001 до 20000 м ²	100 м ²	25	200
27	Ажурирање на податоци за гранична линија и површина на катастарска парцела (со геодетски елаборат и изјава заверена на нотар), по пријава на странка над 20 000 м ²	По пријава	7200	
28	Ажурирање на внатрешна површина на згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти, (со геодетски елаборат и изјава заверена на нотар) по пријава на странка	1 м ²	40	200
29	Доставување на пријава за запишување преку трговец поединец овластен геодет/трговско друштво за геодетски работи	по пријава		300

Член 3

Членот 4 се менува и гласи:

„За запишување промени во одржување на катастарот на недвижностите без геодетски елаборат, се наплаќа надоместок за:

реден број	Вид на запишување	Единица мерка	Висина на надоместок во денари	Паушал во денари
1	Запишување промени на носител на правото и видот на правото	По пријава	300	
2	Промена на лични и адресни податоци	По пријава	300	
3	Запишување- Прибележување на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување на факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За запишување на катастарска парцела- до 1500 м ²	10м ²	5	200
4	Запишување- Прибележување на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување на факти чие запишување е уредено Законот за катастар на недвижности и друг закон. За запишување на катастарска парцела од 1501 до 5000 м ²	100 м ²	25	200
5	Запишување- Прибележување на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување на факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За запишување на катастарска парцела од 5001 до 20000 м ²	1000 м ²	125	200
6	Запишување- Прибележување на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување на факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За запишување на катастарска парцела над 20001 м ²	10 м ²	1	200
7	Запишување- Прибележување на договор за закуп За запишување на катастарска парцела- до 1500 м ²	10м ²	5	100
8	Запишување- Прибележување на договор за закуп За запишување на катастарска парцела-од 1501 до 5000 м ²	100 м ²	25	100
9	Запишување- Прибележување на договор за закуп за запишување на катастарска парцела над 5000 м ²	1000 м ²	125 (не повеќе од 3100 денари)	100

10	Запишување- Прибележување на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување на факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. Запишување на внатрешна површина/отворена површина/волумен	1 м ²	4 (не повеќе од 50000 денари)	200
		1м ³	1 (не повеќе од 50000 денари)	200
11	Запишување- Прибележување на договор за закуп за внатрешна површина/отворена површина/волумен	1 м ² /1м ³	5 (не повеќе од 3100 денари)	100
12	Бришење на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување на факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За бришење на катастарска парцела-до 1500 м ²	10 м ²	5	200
13	Бришење на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување на факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За бришење на катастарска парцела-од 1501 до 5000 м ²	100 м ²	25	200
14	Бришење на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување на факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За бришење на катастарска парцела од 5001 до 20000 м ²	1000 м ²	125	200
15	Бришење на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување на факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За бришење на катастарска парцела над 20001 м ²	10 м ²	1	200
16	Бришење на договор за закуп За бришење на катастарска парцела-до 1500 м ²	10 м ²	5	100
17	Бришење на договор за закуп За бришење на катастарска парцела-над 1500 м ²	100 м ²	25 (не повеќе од 1500 денари)	100
18	Измени на запишаниот договор за закуп на катастарска парцела	По пријава	500	

19	Бришење на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување на факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. Бришење на внатрешна површина/отворена површина/волумен	1 м ²	4 (не повеќе од 50000 денари)	200
		1м ³	1 (не повеќе од 50000 денари)	200
20	Бришење на договор за закуп Бришење на внатрешна површина/отворена површина/волумен	1 м ² /1м ³	5 (не повеќе од 1500 денари)	100
21	Измени на запишаниот договор за закуп на внатрешна површина/отворена површина/волумен	По пријава	500	
22	Предбележување како условно запишување на катастарска парцела- до 1500 м ²	10 м ²	3	
23	Предбележување како условно запишување на катастарска парцела-од 1501 до 5000 м ²	1000 м ²	125	
24	Предбележување како условно запишување на катастарска парцела од 5001 до 20000 м ²	10000 м ²	625	
25	Предбележување како условно запишување на катастарска парцела над 20001 м ²	10 м ²	1	
26	Предбележување како условно запишување на внатрешна површина/отворена површина/волумен	По пријава	300	
27	Бришење на извршеното предбележување како условно запишување на катастарска парцела- до 1500 м ²	10 м ²	5	
28	Бришење на извршеното предбележување како условно запишување на катастарска парцела-од 1501 до 5000 м ²	100 м ²	25	
29	Бришење на извршеното предбележување како условно запишување на катастарска парцела од 5001 до 20000 м ²	1000 м ²	125	

30	Бришење на извршеното предбележување како условно запишување на катастарска парцела над 20001 м ²	10 м ²	1	
31	Бришење на извршеното предбележување како условно запишување на внатрешна површина/отворена површина/волумен	1 м ² / 1 м ³	5	
32	Запишување на право на хипотека	Висина на обезбедено побарување (кредит) до 1.000.000 EUR	0.1% не помалку од 1 200	
33	Запишување на право на хипотека	Висина на обезбедено побарување (кредит) над 1.000.000 до 5000000 EUR	62 000	
34	Запишување на право на хипотека	Висина на обезбедено побарување (кредит) над 5000000 EUR	124 000	
35	Измени/дополнување/Бришење на право на хипотека	Висина на обезбедено побарување (кредит) до 1000000 EUR	0.05% не помалку од 600 денари	
36	Измени/дополнување/Бришење на право на хипотека	Висина на обезбедено побарување (кредит) над 1000000 до 5000000 EUR	31 000	
37	Измени/дополнување/Бришење на право на хипотека	Висина на обезбедено побарување (кредит) над 5000000 EUR	62000	
38	Измени/дополнување кои не се врзани со висината на обезбеденото побарување	По пријава	1000	
39	Запишување на предходни и временни мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела- до 1500 м ²	10 м ²	5	
40	Запишување на предходни и временни мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела-од 1501 до 5000 м ²	100 м ²	25	

41	Запишување на предходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела од 5001 до 20000 м ²	1000 м ²	125	
42	Запишување на предходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела над 20001 м ²	10 м ²	1	
43	Запишување на предходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на внатрешна површина/отворена површина/волумен	1 м ² / 1м ³	5	
44	Запишување на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела- до 1500 м ²	10 м ²	5	
45	Запишување на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела-од 1501 до 5000 м ²	100 м ²	25	
46	Запишување на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела од 5001 до 20000 м ²	1000 м ²	125	
47	Запишување на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела над 20001 м ²	10 м ²	1	
48	Запишување на право на службеност и право на реален товар на објекти со внатрешна површина/отворена површина/волумен	1 м ² /1 м ³	5	
49	Прибележување на налог за извршување на катастарска парцела- до 1500 м ²	10 м ²	5	
50	Прибележување на налог за извршување на катастарска парцела-од 1501 до 5000 м ²	100 м ²	25	
51	Прибележување на налог за извршување на катастарска парцела од 5001 до 20000 м ²	1000 м ²	125	

52	Прибележување на налог за извршување на катастарска парцела над 20001 м ²	10 м ²	1	
53	Прибележување на налог за извршување на објекти со внатрешна површина/отворена површина/волумен	1 м ² /1 м ³	5	
54	Бришење на претходни и временни мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела- до 1500 м ²	10 м ²	5	
55	Бришење на претходни и временни мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела-од 1501 до 5000 м ²	100 м ²	25	
56	Бришење на претходни и временни мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела од 5001 до 20000 м ²	1000 м ²	125	
57	Бришење на претходни и временни мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела над 20001 м ²	10 м ²	1	
58	Бришење на претходни и временни мерки (забрани и ограничувања) на внатрешна површина/ отворен површина/волумен	1 м ² /1 м ³	5	
59	Бришење на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела- до 1500 м ²	10 м ²	5	
60	Бришење на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела-од 1501 до 5000 м ²	100 м ²	25	
61	Бришење на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела од 5001 до 20000 м ²	1000 м ²	125	
62	Бришење на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела над 20001 м ²	10 м ²	1	

63	Бришење на право на службеност и право на реален товар на објекти со внатрешна површина/отворена површина/волумен	1 м ² /1 м ³	5	
64	Бришење на налози за извршување на катастарска парцела-до 1500 м ²	10 м ²	3	
65	Бришење на налози за извршување на катастарска парцела-од 1501 до 5000 м ²	100 м ²	25	
66	Бришење на налози за извршување на катастарска парцела од 5001 до 20000 м ²	1000 м ²	125	
67	Бришење на налози за извршување на катастарска парцела над 20001 м ²	10 м ²	1	
68	Бришење на налози за извршување на објекти со внатрешна површина/ отворена површина/волумен	1 м ² /1 м ³	3	
69	Предбележување на градба со внатрешна површина /отворена површина/волумен	1 м ² /1 м ³	5	
70	Измени на предбележување во тек на градба со внатрешна површина /отворена површина/волумен	1 м ² /1 м ³	5	
71	За запишување на податоците од интабулационите книги преземени од судовите, а објавени во „Службен весник на Република Македонија бр.163/12	Еден правен основ	500	
72	За бришење на запишаните податоци од интабулационите книги преземени од судовите	Еден правен основ	500	
72	Доставување на пријава за запишување преку трговец поединец овластен геодет/трговско друштво за геодетски работи	По пријава		300

Член 4

Во членот 5 во табелата во редниот број 1 во колоната „Висина на надоместок во денари“, износот „10“ се заменуваат со износот „1“.

По редниот број 18 се додава нов реден број 19 кој гласи:

”

19	Доставување на пријава за запишување преку трговец поединец овластен геодет/трговско друштво за геодетски работи	по пријава		300
----	--	------------	--	-----

“

Член 5

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 0101-23811/8
17 октомври 2017 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Ампев, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3414.

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА- ВИЛНИКОТ ЗА ВИДОТ И СОДРЖИНАТА НА ПО- ДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ПРИСТАПОТ И КОРИС- ТЕЊЕТО НА ЈАВНИТЕ КОМУНИКАЦИСКИ УС- ЛУГИ КОИ ГИ ОБЈАВУВААТ ОПЕРАТОРИТЕ И ЗА ВИДОТ И СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ ШТО ЌЕ ГИ ОБЈАВУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Во Правилникот за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците што ќе ги објавува Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 16/15), во член 2 точката (f) се менува и гласи:

“(f) Вистинска брзина, претставува просечна брзина на проток на податоци која операторот му ја обезбедува на претплатникот во тек на 24 часа во денот и истата е мерлив параметар што се проверува со постапка за мерење.”

Член 2

Во членот 7 алинеја 1 се менува и гласи:

“- доколку барателот има неподмирено долг спрема операторот во врска со електронските комуникациски услуги;”

Член 3

Во членот 8 став (2) се менува и гласи:

„(2) претплатничкиот договор од став (1) на овој член се склучува во пишана форма, со примена на одредбите од Законот за заштита на личните податоци, Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис и Законот за заштита на потрошувачите.“

Ставот (3) алинеја 10 се менува и гласи:

“- согласност за наплата на заостанат долг при следното надополнување на pre-paid сметка;”

По алинеја 10 се додава нова алинеја 11 која гласи:

“- согласност за добивање на информации за цели на директен маркетинг;”

Алинеите 11, 12 и 13 стануваат алинеи 12, 13 и 14.

Во ставот (5) по зборовите: “условите наведени во договорот” се додаваат зборовите: “во врска со комуникациските услуги”.

По ставот (6) се додава нов став (7) кој гласи:

„(7) Претплатниците на pre-paid системот на наплата воспоставуваат претплатнички однос со операторот во моментот на купување на pre-paid СИМ картичката од овластените продажни места на операторот и неговите трговски застапници и извршената евиденција на неговите податоци.“

Член 4

Во членот 11 ставот (7) се менува и гласи:

“(7) Доставата на приговор и одговор на приговор поднесен до оператор се врши на еден од следниве начини:

- со предавање лично од претплатникот во официјални продажни места на операторот и од страна на операторот лично на претплатникот;

- по пошта со препорачана пратка;

- по електронски пат доколку операторот има согласност од претплатникот за достава на писменото во електронска форма“.

Член 5

Во членот 12 зборовите: “услови, односно одредби со кои се предизвикува значителна нерамнотежа во правата и обврските на договорните страни,” после зборот “нечесни” се заменуваат со зборот “одредби”.

Член 6

Во член 14 алинеја 1 се менува и гласи:

“- детална сметка, без надоместок, за сите видови на комуникациски услуги, што ги користел претплатникот, без приказ на поединечни податоци, а по барање на претплатникот и со приказ на поединечните податоци за сите видови комуникациски услуги (сите реализирани разговори, испратени СМС/ММС-и и реализиран интернет сообраќај), во рок од пет работни дена од приемот на барањето.“

По алинеја 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:

“- бесплатно известување дека поволностите во врска со обем на интернет сообраќај вклучен во месечната претплата и/или дополнителните пакети се искористени и после искористувањето ќе започне наплата на истите.”

Член 7

Во член 15 став (1) се менува и гласи:

“(1) Операторот треба јавно да објави листа на услуги што им ги нуди и обезбедува на претплатниците, со јасна категоризација на основни и дополнителни услуги за секој тарифен модел/пакет.“

Во ставот (2) во првата реченица по зборот “користи” се додаваат зборовите: “основните услуги”, а зборот “услугите” се брише.

Ставот (3) се менува и гласи:

“(3) Операторот треба на претплатникот да му достави бесплатно информација за искористеноста на одредени поволности за во врска со обемот на интернет сообраќај вклучен во месечната претплата и/или дополнителните пакети.“

Ставот (5) се менува и гласи:

“(5) Активирањето и деактивирањето на основните и дополнителните услуги од страна на операторот, а по барање на претплатникот, се врши на еден од следните начини, во зависност од видот на услугата:

- со потпишување на соодветен формулар во пишана форма (барање, анекс кон договор);

- со повикување на соодветен телефонски број за таа намена (аудио запис);

- со испраќање на СМС порака на соодветен телефонски број за таа намена;
- со повикување на соодветен УСДД код за таа намена;

преку посебна веб страница на Операторот наменета за активирање и деактивирање на услуги самостојно од страна на корисникот кој претходно побарал пристап до таа веб страна или на друг начин достапен на претплатникот, пропишан во општите услови на операторот”.

Ставот (6) се менува и гласи:

“(6) Претплатникот може користењето на одредени основни и дополнителни услуги кои му се достапни со одбирањето на тарифниот модел кој ќе го користи, да ги откаже на свое барање во согласност со карактерот на избраниот тарифен модел/пакет“

По ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:

“(8) Операторот има обврска да обезбеди доказ за активирање/деактивирање на основни и дополнителни услуги од страна на претплатникот.“

Ставот (8) кој станува став (9) се менува и гласи:

“(9) Надоместокот за користење на дополнителните услуги кои што не се бесплатни ќе биде фактуриран и вклучен во редовната месечна фактура од страна на операторот.“

Член 8

Во член 16 став (2) по alineја 8 се додава нова alineја 9 која гласи:

“- јасна информација дека цената на месечниот надомест, остварениот обем на комуникациски сообраќај и дополнителните услуги/пакети што претплатникот ги користи ќе бидат пропорционални со деновите на користење, за услуги што се наплатуваат по времетраење.“

Член 9

Во членот 17 став (2) по alineја 4 се додава нова alineја 5 која гласи:

“- Износ на неподмирено долг кон операторот”.

По ставот (6) се додава нов став (7) кој гласи:

“(7) Операторот треба да го следи вообичаеното однесување на претплатникот при користењето на неговите услуги и истиот бесплатно да го извести, доколку утврди било какво невообичаено и ненадејно зголемување на износот за користење на одделни услуги, што може да укажува на злоупотреба или неовластено користење. Невообичаено и ненадејно зголемување на износот на користење на одделни услуги се смета доколку износот надмине најмалку два пати поголем износ од просечниот износ што претплатникот го платил во последните три месеци за постојните, односно два пати поголем износ од претплатната во последниот месец за нови претплатници”.

Член 10

Во член 18 alineја 2 по зборовите: “основан приговор” се додаваат зборовите: “и/или усвоено барање за решавање на спор поднесено“.

Член 11

Во член 20 во ставот (6) првата реченица се менува и гласи:

“Доколку претплатничкиот договор се склучува со задолжително времетраење согласно членот 107 став (9) од Законот за електронските комуникации, претплатникот може да го раскине истиот без да му бидат наплатени казни пенали за предвремено раскинување на договорот, само во случај кога операторот не ги исполнува обврските предвидени во претплатничкиот договор во врска со обезбедувањето на услугата со ниво на квалитет пропишан со подзаконскиот пропис за параметри за квалитет на јавните комуникациски услуги, констатирано од Агенцијата за електронски комуникации. Во овој случај барањето од ставот (1) на овој член покрај податоците од ставот (3) на овој член треба да содржи и причини за предвремено раскинување на претплатничкиот договор.

Во став (8) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “за што операторот издава пишан документ.”

Член 12

Во член 24 став (3) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “согласно условите во договорот.”

Член 13

Во член 27 во точка 7) зборовите: “за пристап до јавната комуникациска мрежа” се заменуваат со зборовите: “при склучување на претплатнички договор“.

По точката 7) се додаваат пет нови точки 7-а), 7-б), 7-в), 7-г) и 7-д) кои гласат:

“ 7-а) да ги менува условите од стандардниот претплатнички договор по претходно известување на претплатникот, во согласност со член 13 од овој правилник;

7-б) да го раскине претплатничкиот договор со претплатникот, пред истекот на договорениот период, во согласност со условите од претплатничкиот договор и член 20 од овој правилник;

7-в) да го раскине претплатничкиот договор, во согласност со член 21 од овој правилник;

7-г) да додели претплатнички број, а по претходно добиено решение за доделување на броеви и серии на броеви од страна на Агенцијата во согласност со Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги во Република Македонија, во согласност со член 22 од овој правилник;

7-д) да го промени претплатничкиот број на претплатничката линија, во согласност со член 22 од овој правилник”.

Член 14

Во член 28 точка 2) по зборот “вистинската”, сврзаниот “и” и зборот “минималната” се бришат.

Точката 4) се менува и гласи:

“4) да прими барање за склучување на претплатнички договор, доставен на начин и образец пропишан од страна на операторот, согласно со член 6 од овој пра-

вилник, како и барање за склучување на претплатнички договор со пренесување на број, доставено на начин и образец согласно Правилникот за преносливост на броеви;”

Точката 9) се менува и гласи:

“9) да не го продолжува по автоматизам задолжителното времетраење по истекот на иницијално договорениот временски период, во согласност со член 9 од овој Правилник;”

Точката 11) се менува и гласи:

“11) да ги обезбедува електронските комуникациски услуги, предмет на претплатничкиот договор, во рок, начин, цени и квалитет во согласност со одредбите од склучениот претплатнички договор, Законот за електронските комуникации и прописите донесени врз негова основа”.

Во точката 14) зборовите: “услови, односно одредби со кои се предизвикува значителна нерамнотежа во правата и обврските на договорните страни,” после зборот “нечесни” се заменуваат со зборот “одредби”.

Точката 15) се брише.

Точките 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 39), 40), 41), 42) и 43) стануваат точки 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 39), 40), 41) и 42).

Во точката 20) која станува точка 19) зборовите: “на барање на претплатникот” се бришат.

Во точката 22) која станува точка 21), по зборовите: “користење на” се додава зборот “основни” и сврзникот “и”.

Во точката 25) која станува точка 24) по зборовите: “на своите претплатници,” се додаваат зборовите “согласно членот 11 од овој правилник;”.

Во точката 30) која станува точка 29) по зборовите: “да прими приговор од претплатник” се додаваат зборовите “во пишана форма, согласно членот 11 од овој правилник”.

Во точката 35) која станува точка 34) по зборовите: “претплатничката линија” се додаваат зборовите: “на барање на претплатникот”.

По точката 37) која станува точка 36) се додаваат три нови точки 36-а), 36-б) и 36-в) кои гласат:

“36-а) да овозможи на барање на претплатник пренос на правото од претплатничкиот договор на друг претплатник што ги исполнува условите;

36-б) да овозможи на барање на претплатник мирување на претплатничкиот договор најмногу еднаш во календарска година во траење не подолго од три месеци, при што претплатничките договори што се склучени на определено задолжително времетраење се продолжуваат за време колку што претплатничкиот договор бил во мирување;

36-в) да го следи вообичаеното однесување на претплатникот при користењето на неговите услуги и бесплатно да го извести, доколку утврди било какво невообичаено и ненадејно зголемување на износот, согласно членот 17 став (7) од овој правилник;”

Член 15

Во член 29 точка 2) по зборот “вистинската”, сврзникот “и” и зборот “минималната” се бришат.

Точката 4) се менува и гласи:

“4) да поднесе барање за склучување на претплатнички договор, доставен на начин и образец пропишан од страна на операторот, во согласност со членот 6 од овој правилник, како и барање за склучување на претплатнички договор со пренесување на број, на начин и образец пропишан со Правилникот за преносливост на броеви”;

Точката 10) се менува и гласи:

“10) да ги користи електронските комуникациски услуги, предмет на претплатничкиот договор, во рок, начин, цени и квалитет во согласност со одредбите од склучениот претплатнички договор, Законот за електронските комуникации и прописите донесени врз негова основа”;

Во точката 14) по зборовите: “пишана форма” се додаваат зборовите: “согласно член 11 од овој правилник”.

Во точката 18) зборовите: “на барање” се бришат.

Точката 20) се менува и гласи:

„20) да му се овозможи активирање, деактивирање и користење на основни и дополнителни услуги, на негово барање, во согласност со член 15 од овој правилник, при што операторот е должен да обезбеди доказ за активирањето/деактивирањето;”

По точката 22) се додаваат две нови точки 22-а) и 22-б) кои гласат:

“22-а) да добие бесплатно детална сметка во согласност со членот 14 од овој правилник;

22-б) да добие информација за искористеноста за обемот на интернет сообраќај вклучен во месечната претплата и/или дополнителните пакет”;

Точката 26) се менува и гласи:

“26) да поднесе приговор до операторот на начин и форма пропишани во членот 11 од овој Правилник, во согласност со членот 120 од Законот за електронските комуникации и членот 19 од овој Правилник”;

Точката 27) се менува и гласи:

“27) да го раскине претплатничкиот договор со операторот, пред истекот на договорениот период, по сопствено барање заради неисполнување на обврските на операторот, во согласност со член 20 од овој правилник;”

Точката 29) се менува и гласи:

“29) да добие претплатнички број од страна на оператор, во согласност со членот 22 од овој правилник;”

По точката 34) се додаваат три нови точки 34-а), 34-б) и 34-в) кои гласат:

“34-а) на негово барање да го пренесе правото од претплатничкиот договор на друг претплатник што ги исполнува условите од договорот;

34-б) на негово барање да му мирува претплатничкиот договор најмногу еднаш во календарска година во траење не подолго од три месеци при што претплатничките договори што се склучени на определено задолжително времетраење се продолжуваат за време колку што претплатничкиот договор бил во мирување;

34-в) бесплатно да биде известен за невообичаено и ненадејно зголемување на износот за услугите што ги користи, согласно членот 17 став (7) од овој правилник;”.

Член 16

Во членот 30 точката 1) се менува и гласи:

“1) да ги користи електронските комуникациски услуги, предмет на претплатничкиот договор, во рок, начин, цени и квалитет во согласност со одредбите од склучениот претплатнички договор, Законот за електронските комуникации и прописите донесени врз неговата основа;”

По точката 1) се додава нова точка 1-а) која гласи:

“1-а) во рок определен од страна на операторот писмено да го извести операторот за секоја промена на податоците од претплатничкиот договор, а кои се неопходни за непречено доставување на писмената согласност член 11 од овој Правилник;”

Во точката 6) зборовите: “за пристап до јавната комуникациска мрежа” се заменуваат со зборовите: “при склучување на претплатничкиот договор”.

Член 17

Операторите треба во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник да ги усогласат своите стандардни претплатнички договори со овој правилник и да ги достават на одобрување до Агенцијата.

Член 18

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

По влегувањето во сила, правилникот ќе биде објавен на веб-страницата на Агенцијата.

Бр. 0101-1690/8
30 ноември 2017 година
Скопје

Директор,
Сашо Димитријоски, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонија

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2017179